

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 22-а од Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19 и 161/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 август 2020 година, донесе

О Д Л У К А

за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност производство на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

1. Регулираниот максимален приход за вршење на регулираната енергетска дејност производство на топлинска енергија се одобрува да изнесува 921.881.867 денари за произведена количина на топлинска енергија од 381.729.724 kWh.
2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа одлука, и согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.65/19 и 219/19), се утврдува висината на месечниот надоместок и тарифен став за производство на топлинска енергија и тоа:

РЕГУЛИРАН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА	единица мерка	износ
Месечен надоместок за системски услуги и системска резерва	ден/месец	22.077.053
Тарифен став за произведена топлинска енергија на регулиран производител	ден/kWh	1,7210

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а месечниот надоместок и тарифниот став од точка 2 на оваа одлука ќе се применуваат за грејната сезона 2020/2021 година.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, (во понатамошниот текст: ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје), согласно Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19 и

161/20) (во понатамошниот текст: Правилник), до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), достави Барање за одобрување на регулиран максимален приход и цена за производство на топлина за регулиран период почнувајќи од 1 август 2020 година, бр.0302/333 од 29.05.2020 година, заверено во архивата на Регулаторна комисија за енергетика со УП1 бр. 08-82/20 од 29.05.2020 година.

Кон барањето, ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје ја достави потребната документација согласно Правилникот.

Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 21 од Правилникот, на 25 јуни 2020 година го објави известувањето во врска со Барањето на ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, како и во дневните весници „Слободен Печат“ и „Коха“.

По објавеното известување, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика не беа доставени мислења и предлози од страна на заинтересирани правни и физички лица

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 29 јули 2020 година на својата веб страница ја објави Предлог Одлуката за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност производство на топлинска енергија и тарифен став за 2020 година на Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавената Предлог Одлука, до Регулаторната комисија за енергетика од страна на ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје беа доставени коментари на Предлог Одлуката за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност производство на топлинска енергија и тарифен став за 2020 година на Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје кои делумно се земени во предвид при донесување на Одлуката за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност производство на топлинска енергија и тарифен став за 2020 година на Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение за актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница. Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика со Решение бр.02-1775/1 од 21 август 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Податоци од Барањето

Барањето на ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје е поднесено во согласност со Правилникот и ги содржи следните податоци:

опис	Ед. мерка	2020 година
Регулиран максимален приход за 2020 година	денари	1.153.621.440
Трошоци за гориво (FUEL)	денари	793.657.749
Пренесени трошоци (CPT)	денари	16.339.344
Обртен капитал	денари	15.873.155
Фактор на корекција	денари	-100.781.342
Количина на произведена топлинска енергија	kWh	485.011.318

Анализа на Регулаторна комисија за енергетика

Регулаторната комисија за енергетика во согласност со Правилникот започна постапка и изврши анализа на доставените податоци и информации од Барањето на ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за вршење на регулираната дејност производство на топлинска енергија. При анализа на доставените податоци од Барањето, Регулаторната комисија за енергетика го утврди следното:

Надоместок за производство на топлинска енергија

Регулираниот период за регулираната дејност производство на топлинска енергија изнесува 3 години, од 2019 година до 2021 година. Регулаторната комисија за енергетика со Одлуката за одобрување на надоместок за системски услуги и системска резерва за 2019, 2020 и 2021 година, регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност регулирано производство на топлинска енергија и тарифен став за 2019 година на Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, бр.УП1 08-50/19 од 31.07 2019 година, му одобри надоместок за системски услуги за 2019, 2020 и 2021 година.

Надоместокот за системски услуги и системска резерва за 2019, 2020 и 2021 година е презентираан во следната табела:

Ред. бр.	Опис	2019	2020	2021
1	Оперативни трошоци	159.011.062	162.091.283	165.435.109
2	Амортизација	37.224.874	40.516.150	41.394.029
	Амортизација на сопствени средства	1.677.492	2.011.753	2.215.935
	Амортизација на средства под закуп	35.546.882	38.504.396	39.178.093
3	Принос на регулирани средства	25.312.232	28.200.253	28.246.092
	Принос на сопствени средства	1.314.083	1.359.055	1.360.907
	Принос на средства под закуп	23.998.149	26.841.199	26.885.186
4	Надоместок за системски услуги и системска резерва t (Nst)	225.037.171	226.145.729	235.699.475

Надоместок за системски услуги и системска резерва

Надоместокот за набавка на системски услуги и системска резерва за 2020 година изнесува 226.145.729 денари, утврден со Одлуката за одобрување на надоместок за системски услуги и системска резерва за 2019, 2020 и 2021 година, регулиран максимален приход за вршење на енергетска дејност регулирано производство на топлинска енергија и тарифен став за произведена топлинска енергија за 2019 година на Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје. При пресметката на надоместокот за системски услуги и системска резерва кој што регулираниот производител на топлинска енергија го фактурира на дистрибутерот на топлинска енергија е вклучен и факторот на корекција во износ од -30.820.952 денари, со што надоместокот за системски услуги и системска резерва за 2020 година изнесува 264.924.631 денари.

Пренесени трошоци и обртен капитал

Пренесените трошоци за 2020 година се пресметани во согласност со Правилникот. Регулаторната комисија за енергетика определи пренесените трошоци (SPT) за 2020 година да изнесуваат 1.388.377 денари.

Обртниот капитал за 2020 година е пресметан да изнесува 6.569.572 денари, односно 1% од трошокот за гориво за 2020 година.

Фактор на корекција

Факторот на корекција (К) за Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје во 2020 година изнесува -97.063.286 денари. Дополнително, при пресметката на факторот на корекција за 2020 година земен е во предвид преостанат дел од факторот на корекција во 2019 година во износ од -17.088.390 денари, со што вкупниот фактор на корекција за 2020 година изнесува -114.151.676 денари. Регулаторната комисија за енергетика, при пресметките на регулираниот максимален приход и тарифен став вклучи -30.820.952 денари од утврдениот фактор за корекција за 2020 година.

При анализа на доставените податоци за 2019 година, Регулаторната комисија за енергетика го утврди следното:

Надоместокот за системски услуги и системски резерви е согласно Одлуката УП1 бр.08-50/19 од 31.07 2019 и изнесува 225.037.171 денари.

Остварениот приход во 2019 година изнесува 787.382.372 денари, додека регулираниот максимален приход во 2019 година, повторно пресметан со признаени вредности наместо прогнозирани изнесува 883.351.609 денари.

Надоместок за набавка на гориво за производство на топлинска енергија во 2019 и 2020 година

Надоместокот за набавка на гориво за производство на топлинска енергија - природен гас за 2019 година изнесува 615.923.425 денари за произведена 302.240.600 kWh топлинска енергија.

При анализата на трошоците за гориво во период јануари – април 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика констатира дека Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје користеше само природен гас. Потрошената количина на природен гас за производство на топлинска енергија за греење во периодот јануари - април 2020 година, изнесува 25.392.693 nm³, со вкупна набавна вредност од 463.130.433 денари за произведени 241.806.900 kWh топлинска енергија.

При прогнозата на трошоците за гориво за период октомври – декември 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика предвиде дека Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје во грејниот период октомври – декември 2020 година ќе користи како погонско гориво само природен гас за производство на топлинска енергија за греење. Прогнозираната количина на природен гас која ќе се потроши во истиот период е пресметана да изнесува 14.950.617 nm³, при што прогнозираната цена за набавка на природниот гас е 12,9645 ден/nm³, односно прогнозираниот трошок за набавка на природниот гас изнесува 193.826.803 денари. Во грејниот период октомври – декември 2020 година се прогнозира да се произведе количина на топлинска енергија за греење во износ од 139.922.824 kWh.

Во 2020 година се предвидува да се произведе 381.729.724 kWh топлинска енергија, со 40.343.310 nm³ природен гас и вкупен трошок во износ од 656.957.236 денари.

Во пресметката на планираните количини на природниот гас за период октомври - декември 2020 година е земена вредноста на долната топлинска моќ на природниот гас да изнесува 9,5500 kWh/m³, која претставува просечна калорична вредност на испорачаниот природен гас во Република Северна Македонија за период 2018-2020 година.

Степенот на ефикасност на топланите при користењето на природниот гас како погонско гориво за период октомври-декември 2020 година е земено да изнесува 98%, податок кој е добиен врз основа на измерените количини на произведена топлинска енергија во топланите и испорачана во дистрибутивната мрежа за период 2016-2018 година.

Регулираниот максимален приход за 2020 година изнесува 921.881.867 денари за планирана вкупна произведена количина на топлинска енергија во 2020 година од 381.729.724 kWh.

Имајќи го во предвид горе наведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“

УП1 Бр.08-82/20

21 август 2020 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија
за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски